



Даночно Известување

Предлог закон за данок на солидарност

Јануари,
2023

Владата на Република Северна Македонија најави подготовка на Предлог на Закон за данок на солидарност.

Предлог законот за оваа мерка сеуште е во работна верзија и не е во собраниска процедура. Истиот е доставен до одредени институции и стопански комори со цел разгледување и понатамошни допрецизирања.

Согласно нацрт верзијата, обврзник за данок на солидарност е обврзникот за данок на добивка кој во 2022 година ќе оствари вкупен приход поголем од 615 милиони денари.

Даночната основа ќе зависи од разликата помеѓу основата за данок на добивка за 2022, и основата за данок на добивка прикажана во даночните биланси за претходни години, почнувајќи од 2017 година. При утврдување на даночната основа, 2020 година е исклучена од пресметката. Основен услов за оданочување е зголемување на оданочивата добивка за 2022 година (а во одредени случаи просекот за 2021 и 2022 година) за повеќе од 20% во однос на претходните години.

Стапката на данокот за солидарност ќе изнесува 30% и данокот ќе се утврдува со поднесување на посебен даночен биланс до 15 март 2023.

Рокот за плаќање на данокот за солидарност е предвидено да биде **1 април 2023** година.

Предлог законот не предвидува посебни прилагодувања на основата за оданочување, освен исклучувањето на приходите остварени во стечајна постапка од продажба на имот за намирување на доверителите. Дополнително, предлог законот содржи специфични правила за определување на основата за данок за солидарност за друштвата кои имале даночни загуби во претходните периоди, како и друштвата кои имале статусни промени.

Друштвата - корисници на ТИРЗ не се исклучени од обврската за еднократниот данок, независно од општото ослободување од данок на добивка, за кое може да имаат право согласно Законот за ТИРЗ.

Потенцијалното ново законско решение отвара редица специфични сметководствени и даночни дилеми. Неговата примена ќе влијае на времето на признавање на новиот данок, неговата природа и класификација за сметководствени цели, активностите за затворање на сметководството на крајот на годината, коректното применување на правилата за трансферни цени.

Како можеме да Ви помогнеме?

За повеќе детали, Ве молиме обратете се на вашите редовни контакти во ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ или на лицата наведени подолу во делот Контакти.

Контактирај
ГО
нашиот
ТИМ

Мирослав Марчев

Партнер, Даночни и правни услуги

моб: +389 70 270 177

E-mail: miroslav.marchev@pwc.com

Ели Боцевска Груеска

Сениор менаџер

моб: +389 72 307 510

E-mail: eli.bocevska.grueska@pwc.com

Ана Шајноска Георгиевска

Сениор менаџер

моб: +389 72 307 509

E-mail: ana.shajnoska@pwc.com

ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ

Бул. 8 септември бр.16

Хипериум Бизнис Центар, 2 кат

1000 Скопје

Тел: +389 2 3140 900

Правна заштита: Материјалот содржан во ова известување е наменет само за општи информативни цели и не содржи сеопфатна анализа на секоја од наведените точки. Пред преземање (или непреземање) на било какво дејство, читателите треба да побараат професионален совет специфичен за нивната ситуација. Не се прифаќа одговорност за делата или грешките настаните поради содржината на ова известување.

© 2023 ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ Скопје. Сите права се задржани. “ПрајсвотерхаусКуперс” се однесува на македонската фирма ПрајсвотерхаусКуперс ДООЕЛ Скопје или, во однос на контекстот, мрежата на фирми на PricewaterhouseCoopers International Limited, од која секоја е одделно и независно правно лице.